



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

www.finance.gov.mk; <http://javni-nabavki.finance.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **7/2011**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Народен правобранител**

I.1.2) Адреса: **Димитрие Чуповски бр. 2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.ombudsman.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Мина Дуровиќ** Адреса на е-пошта: **contact@ombudsman.mk** Телефон/Факс: **3129-335/3129-359**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Други договорни органи-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Интернет пристап

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр. 5**

Телекомуникациски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Тетово, Струмица и Штип

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

интернет пристап за канцеларија на НП во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Тетово, Струмица и Штип

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.8) Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор:**Економски најповолна понуда**

Елемент	Бодови
Цена за интернет пристап во други ПК	40
Цена за интернет пристап во ПК Скопје	35
Рок за извршување на услугата	25

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција?**Не**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

IV.1.3) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:**26.04.2011 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **30 денови**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

26.04.2011 во 12.00 часот Место: Скопје

V.3) Дополнителни информации:

Народен правобранител

ул. „Димитрие Чуповски“ бр.2

(Зграда на ГП „Пелагонија“, први кат)

V.4) Датум на објава: **12-04-2011**